

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 219

24 октомври 2019, четврток

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3440. Правилник за изменување на Правилникот за обука во Министерството за внатрешни работи.....	2	3444. Одлука за издавање на привремена Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	5
3441. Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на РМ.....	3	3445. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	6
3442. Одлука за престанок на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	4	3446. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	8
3443. Одлука за престанок на привремена Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	4	3447. Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифен систем за продажба на топлинска енергија.....	11
		Огласен дел	1-68

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

3440.

Врз основа на член 206 став (1) алинеја 2 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/14, 111/14, 33/15, 5/16, 120/16, 127/16, 142/16, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/19), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБУКА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Правилникот за обука во Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/15 и 14/17) во член 6 во ставот (2) запирката по зборовите: „потребите на Министерството“ се заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и во Управата за безбедност и контраразузнавање (во натамошниот текст: Управата)“ се бришат.

Член 2

Во член 8 во ставовите (1) и (2) запирката по зборот „Министерството“ се заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат.

Член 3

Во член 9 во ставот (1) запирката по зборовите: „потребите на Министерството“ се заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат.

Член 4

Во член 17 во ставот (4) запирката по зборовите: „потребите на Министерството“ се заменуваат со сврзникот „и“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат.

Член 5

Во член 24 во ставот (2) запирката по зборовите: „потребите на Министерството“ се заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат.

Член 6

Во член 27 во алинејата 1 точката и запирката на крајот на реченицата се заменуваат со сврзникот „и“.
Алинејата 2 се брише.

Член 7

Во членот 29 зборовите: „алинеи 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „алинеја 1“.

Член 8

Во член 31 во ставот (2) зборовите: „алинеи 2 и 3“ се заменуваат со зборовите: „алинеја 3“.

Член 9

Во член 32 во ставот (2) запирката по зборовите: „потребите на Министерството“ се заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат.

Член 10

Во член 41 во ставот (3) зборовите: „во Бирото“ се заменуваат со зборовите „односно Бирото“, а зборовите: „односно Управата“ се бришат.

Член 11

Во член 43 во ставот (2) запирката по зборот „Министерството“ се заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат.

Член 12

Во член 53 во ставот (1) зборовите: „Одделот за посебни единици“ се заменуваат со зборовите: „Одделот за специјални полициски операции“.

Член 13

Во член 56 во ставот (3) запирката по зборовите: „потребите на Министерството“ се заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат.

Член 14

Во член 58 во ставот (1) зборовите: „организациските единици надлежни“ се заменуваат со зборовите: „организациските единици за потребите на Министерството и организациската единица надлежна“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат.

Член 15

Во член 59 во ставот (1) зборовите: „организациските единици надлежни“ се заменуваат со зборовите: „организациските единици за потребите на Министерството и организациската единица надлежна“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат.

Член 16

Во член 60 во ставот (1) зборовите: „организациските единици надлежни“ се заменуваат со зборовите: „организациските единици за потребите на Министерството и организациската единица надлежна“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат.

Член 17

Во член 62 во ставот (3) запирката по зборот „Министерството“ се заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат.

Член 18

Во член 65 во ставот (1) запирката по зборовите: „потребите на Министерството“ се заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат.

Член 19

Во член 66 во ставот (2) зборовите: „организациските единици надлежни“ се заменуваат со зборовите: „организациската единица надлежна“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат.

Член 20

Во член 67 во ставот (3) зборовите: „Одделот за посебни единици“ се заменуваат со зборовите: „Одделот за специјални полициски операции“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Наставните програми изработени за обука на работниците во Бирото, се доставуваат до организациската единица надлежна за управување со човечки ресурси во Бирото, заради обезбедување согласност и верификација од директорот на Бирото.“

Член 21

Во член 68 во ставот (3) запирката по зборот „Министерството“ се заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат.

Член 22

Во член 71 во ставот (3) запирката по зборот „Министерството“ се заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат.

Член 23

Во член 72 во ставовите (1) и (3) запирката по зборот „Бирото“ и зборовите: „во Управата“ се бришат.

Член 24

Во член 74 во ставовите (3), (4) и (5) запирката по зборовите: „потребите на Министерството“ се заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат.

Член 25

Во членот 75 зборовите: „и во Управата“ се бришат.

Член 26

Во членот 76 зборовите: „организациските единици надлежни“ се заменуваат со зборовите: „организациската единица надлежна“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат.

Член 27

Во членот 78 зборовите: „Управата и“ се бришат.

Член 28

Во член 79 во ставот (1) запирката по зборовите: „потребите на Министерството“ се заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат.

Член 29

Во членот 80 зборовите: „Буџетот на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Буџетот на Република Северна Македонија“.

Член 30

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1-81103/1
15 октомври 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

3441.

Врз основа на членовите 203 и 218, став (1) од Законот за работните односи („Службен весник на РМ“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18), член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на РМ („Службен весник на РМ“ бр. 10/08 и 85/09) и член 122 од Колективниот договор за здравствена дејност на РМ („Службен весник на РМ“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11, 5/13, 172/14, 118/15, 3/16, 75/16, 80/18, 31/19 и 32/19), Министерството за здравство претставувано од министерот доц. д-р Венко Филипче и репрезентативниот Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ претставуван од претседателот д-р Љубиша Каранфиловски, склучија на 17.10.2019 година

А Н Е К С

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ НА РМ

Член 1

Во Колективниот договор за здравствена дејност на РМ („Службен весник на РМ“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11, 5/13, 172/14, 118/15, 3/16, 75/16,

80/18, 31/19 и 32/19), во член 68, став (2), бројот „2,617“ се заменува со бројот „2,748“, и зборовите „декември 2016“ се заменуваат со зборовите „јануари 2019“.

По ставот (3), се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Пресметувањето на додатокот за образование на здравствените работници од став (2) на овој член ќе се пресметува до висината на коефициентот на здравствените работници со високо стручно образование кој ќе важи со секое ново усогласување на коефициентот во Колективниот договор за здравствена дејност на РМ.“

Член 2

Овој Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствена дејност на РМ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на РСМ“, а почнува да се применува со исплата на платата за месец јануари 2019 година.

Бр. 0101-71/1

17 октомври 2019 година
Скопје

Самостоен синдикат за
здравство, фармација и
социјална заштита на РМ
Претседател,
др. **Љубиша Каранфиловски**, с.р.

Бр. 11-7529/1

17 октомври 2019 година
Скопје

Министерство за здравство
Министер,
доц. др. **Венко Филипче**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3442.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 31 и член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а постапувајќи по Барањето за престанок на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-09/18 од 9 октомври 2019 година на Друштвото за конфекција на облека, увоз-извоз, трговско застапување во земјата и во странство ТЕКСПОРТ ДООЕЛ, Марино, Илинден, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 18 октомври 2019 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТЕКСПОРТ” на Друштвото за конфекција на облека, увоз-извоз, трговско застапување во земјата и во странство ТЕКСПОРТ ДООЕЛ, Марино, Илинден, издадена со Одлука на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија УП1 бр. 12-09/18 од 25 декември 2018 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 245/18) ПРЕСТАНУВА по барање на носителот.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-09/18

18 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

3443.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 31 и член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а постапувајќи по Барањето за престанок на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-64/18 од 10 октомври 2019 година на Трговското друштво за производство трговија и услуги МИТРОТЕК увоз-извоз Охрид ДООЕЛ, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 18 октомври 2019 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Привремената лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МИТРОТЕК СОЛАР” на Трговското друштво за производство трговија и услуги МИТРОТЕК увоз-извоз Охрид ДООЕЛ, издадена со Одлука на Регулаторната комисија за енергети-

ка и водни услуги на Република Северна Македонија УП1 бр.12-64/18 од 24 јули 2018 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 140/18) ПРЕСТАНУВА по барање на носителот.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-64/18
18 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3444.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 42 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 14 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-84/19 од 27 август 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРѢИ ДОО Тетово, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРѢИ ДОО Тетово му се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентра „МХЕЦ Градиште“.

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија согласно член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, откако инвеститорот од точка 1 на оваа Одлука ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-84/19
21 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на привремена лиценца

Друштво за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРѢИ ДОО Тетово, со седиште на ул. Благоја Тоска бр. 2, Тетово, Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-393-2019

4. Единствен матичен број: 7150865

5. Единствен даночен број: 4075016504224

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши во хидроелектроцентра „МХЕЦ Градиште“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца.

7. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во хидроелектроцентра „МХЕЦ Градиште“ во општина Јегуновце.

8. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на привремената лиценца има право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската

дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

9. Права, обврски и одговорности на носителот на привремена лиценца

Правата, обврските и одговорностите на носителот на привремената лиценца во врска со вршењето на енергетската дејност, неговото учество на пазарот на електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

Прилог 2

Податоци за хидроелектроцентралата

1. Име на хидроелектроцентралата: „ МХЕЦ Градиште“;
2. Општи податоци:
 - година на почеток на градба: 2018 година
 - година на завршување на градба: 2019 година
3. податоци за опрема:
 - Број на производни единици: 1 (една)
 - Процент животен век на агрегат: 40 години
 - Податоци за турбина:
 - Тип: Каплан – вертикална
 - Номинални податоци:
 - Бруто пад: $H_b = 3.9 \text{ m}$
 - Нето пад: $H_n = 3.7 \text{ m}$
 - Ротациона брзина: 117 rpm
 - Инсталиран проток: $20 \text{ m}^3/\text{s}$
 - Номинална моќност: 648 kW
 - Податоци за генератор:
 - Тип: Синхрон - вертикален
 - Производител: Marelli Motori, Италија
 - Номинална активна моќност: 630 kW
 - Номинална привидна моќност: 700 kVA
 - Фактор на моќност: 0.9
 - Податоци за трансформаторот:
 - Тип: енергетски
 - Номинални податоци:
 - Фреквенција: 50 Hz
 - Моќност: 800 kVA
 - Номинален напон..... $35/0.4 \text{ kV/kV}$

3445.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.96/19), и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија, УП1 бр.12-100/19 од 10 септември 2019 година на Друштвото за снабдување со електрична енергија ЕНЕРЏИ МТ ДООЕЛ Пробиштип, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за снабдување со електрична енергија ЕНЕРЏИ МТ ДООЕЛ Пробиштип му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-100/19
21 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за снабдување со електрична енергија ЕНЕРЏИ МТ ДООЕЛ Пробиштип, со седиште на ул. Јаким Стојковски бр.2 Пробиштип, Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Снабдување со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 21 октомври 2019 година

4. Датум на важење на лиценцата: 21 октомври 2029 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-СНАБ-394-2019

6. Единствен матичен број: 7361440

7. Единствен даночен број: 4022019504750

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.

Како снабдување со електрична енергија во смисла на оваа лиценца, се смета набавување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот на електропреносниот или операторите на електродистрибутивните системи како и на други учесници на пазарот на електрична енергија согласно член 100 од Законот за енергетика.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија на Република Северна Македонија и странство.

11. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори,

- обезбеди од операторите соодветен преносен и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, правилата за пазар на електрична енергија, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција за електричната енергија која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи,

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок за испорачаната електрична енергија по договорната цена како и надоместок за користење на пазарот на електрична енергија. Доколку снабдувачот има склучено договор со операторот на дистрибутивниот систем, согласно членот 93 став (5) од Законот за енергетика, снабдувачот на електрична енергија на своите потрошувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената активна и/или реактивна електрична енергија и за ангажираната електрична моќност, извршени од соодветниот оператор на системот,

- работи во согласност со правилата за снабдување со електрична енергија и правилата за пазар на електричната енергија,

- ги исполни своите обврски кон потрошувачите во однос на сигурноста и обемот на снабдувањето,

- обезбеди за своите потрошувачи услуга со квалитет утврден во правилата за снабдување со електрична енергија,

- обезбеди недискриминаторен третман на сите потрошувачи, а особено за потрошувачите од оддалечените подрачја,

- ги објави на својата веб страница општите услови на своите договори за снабдување со електрична енергија за малите потрошувачи и домаќинствата,

- овозможи потрошувачите да добиваат редовни и точни известувања за реалната потрошувачка и трошоците за електрична енергија, за да можат да управуваат со својата потрошувачка,

- овозможи промена на снабдувач на транспарентен и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошувачот, во рок не подолг од три недели од денот кога потрошувачот доставил барање за снабдување до новиот снабдувач со електрична енергија,

- обезбеди при секоја промена на снабдувач со електрична енергија, потрошувачот да добие конечно затворање на сметката во рок од шест недели од настапувањето на промената на снабдувачот,

- воспостави постапки за ефикасно решавање на приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена, вклучувајќи можност и за вонсудско решавање на спорови и обврска за враќање и/или компензација на средства кога е тоа оправдано,

- ги плати набавените количини на електрична енергија, како и резервираните капацитет и регулираните услуги од операторот на електропреносниот систем и/или операторите на електродистрибутивните системи,

- доставува до операторот на електропреносниот систем податоци за трансакциите и плановите за потрошувачка на електрична енергија за своите потрошувачи, неопходни за пресметка на дебалансите,

- ги објавува општите статистички податоци поврзани со неговите потрошувачи, земајќи ја предвид заштитата на доверливоста,

- ги плати набавените количини на електрична енергија, како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија,

- достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, по нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Северна Македонија,

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија,

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- ги почитува и да постапува согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

12. Обврска за доставување на годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавена и продадена количина на електрична енергија во текот на годината,
2. годишна завршна сметка со сите прилози,
3. кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
4. обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста.

13. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.

14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

3446.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-119/19 од 7 октомври 2019 година на Друштвото за производство, трговија и услуги АГ & БМ ДООЕЛ увоз - извоз с.Муртино, Струмица, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги АГ & БМ ДООЕЛ увоз - извоз с.Муртино, Струмица му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АГ БМ”.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-119/19
21 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за производство, трговија и услуги АГ & БМ ДООЕЛ увоз - извоз с.Муртино, Струмица со седиште на ул. Населено место без уличен систем бр. 193 Муртино, Струмица, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 21 октомври 2019 година

4. Датум на важење на лиценцата: 21 октомври 2054 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-392-2019

6. Единствен матичен број: 6002668

7. Единствен даночен број: 4027005144949

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АГ БМ” со локација на објекти на КП бр. 2342/1, КП бр. 2342/21, КП бр. 2342/23, и КП бр. 2342/24, КО Муртино вон г.р., општина Струмица.

9. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АГ БМ”, со технички карактеристики наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа лиценца.

10. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни

услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Прилог 2

Податоци за фотонапонска електроцентра

1. Име на фотонапонска електроцентра: ФЕЦ "АГ БМ",

2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска електроцентра: 132,84 kW,

3. општи податоци:

- година на почеток на градба: 2019 година

- година на завршеток на градба: 2019 година

- година на почеток на работа: 2019 година

- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години

4. податоци за опрема:

- број на фотоволтаични модули: 492

- тип на фотоволтаични модули: поликристален силициум

- производител на фотоволтаични модули: PİKCELL GROUP PİK270P(60)

- номинални податоци на фотонапонски панели - моќност 270 WP

- тип, производител и номинални податоци на инвертор:

- FRONIUS ECO 27 kW 3 ph – 4 парчиња, 37 800 Wp
- производител на инвертор: FRONIUS, Австрија
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- FRONIUS SYMO 8.2 kW 3 ph – 1 парче, 17 400 Wp
- производител на инвертор: FRONIUS, Австрија
- 1) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.710 kWh/m²
- 2) очекувано производство на електрична енергија: 183.000 kWh

3447.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 7 и член 29 став (1), од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 22 октомври 2019 година, донесе

ТАРИФЕН СИСТЕМ**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА****Член 1**

(1) Во Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.65/19), во член 2 став (1) точката 3) се менува и гласи:

„категија на потрошувачи домаќинство“ се потрошувачи што набавуваат топлинска енергија за потребите во домаќинството, односно потрошувачи кои топлинската енергија ја користат за греење на станбениот простор наменет исклучиво за домување, како и потрошувачи кои топлинската енергија ја користат за греење на станбени објекти за посебни намени наменети за времено сместување на лица во социјален ризик согласно со прописите за социјална заштита, објекти за сместување на самци, работнички, воспитни и пензионерски домови, домови за згрижување на стари и изнемоштени лица и домови за инвалиди и терапевтски групи, домови за згрижување на деца, народни кујни и верски објекти во кои не се врши стопанска дејност, но не и за потребите на комерцијалните дејности.“

(2) Во член 2 став (1), точката 4) се менува и гласи:

„категија на потрошувачи образование“ се потрошувачи кои топлинската енергија ја користат за греење на просториите во основните и средните училишта, детски јасли и градинки.“

Член 2

Член 3 се менува и гласи:

Категории на потрошувачи**Член 3**

(1) Потрошувачите се распределуваат во следниве категории на потрошувачи:

- 1) домаќинства,
- 2) образование, и
- 3) останати.

(2) Во категоријата на потрошувачи „домаќинства“ се опфатени следните потрошувачи:

- 1) потрошувачи кои топлинската енергија ја користат за греење на станбениот простор наменет исклучиво за домување,
- 2) станбени објекти за посебни намени наменети за времено сместување на лица во социјален ризик согласно со прописите за социјална заштита, како и објекти за сместување на самци,
- 3) работнички, воспитни и пензионерски домови, како и домови за згрижување на стари и изнемоштени лица и домови за инвалиди и терапевтски групи,
- 4) домови за згрижување на деца и народни кујни,
- 5) верски објекти во кои не се врши стопанска дејност.

(3) Во категоријата на потрошувачи „образование“ се потрошувачи кои топлинската енергија ја користат за греење на просториите во основните и средните училишта, детски јасли и градинки.

(4) Во категоријата на потрошувачи останати се сите останати потрошувачи кои не припаѓаат на категоријата домаќинства и категоријата образование.

(5) Релативниот однос на тарифните ставови помеѓу категориите на потрошувачи се утврдува да изнесува:

Домаќинства: Образование : Останати = 1,0 : 1,0 : 1,4

Член 4

Овој Тарифен систем влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0-3272/1

22 октомври 2019 година

Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2019219

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.